

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 785.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и член 19, став 1, точка 9 од Законот за одбрана (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03 и 58/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.05.2007 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ “СВЕТЛИНА- 07“

1. Вежбовната активност “Светлина-07“ ќе се одржи на воениот полигон “Криволак“ во Република Македонија во периодот од 20 мај до 02 јуни 2007 година, со цел промовирање на соработката и размената на искуства помеѓу Министерството за одбрана на Република Македонија и Државниот колеџ “Индијан ривер“ од Форт Пирс-Флорида, Соединети Американски Држави.

2. На вежбовната активност ќе учествуваат претставници од Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Министерството за надворешни работи, Центарот за управување со кризи, Дирекција за заштита и спасување, Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Меѓународниот црвен крст и Црвениот крст на Република Македонија и претставници од Државниот колеџ “Индијан ривер“ од Форт Пирс-Флорида, Соединети Американски Држави.

3. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност “Светлина-07“, делумно ќе ги обезбеди Министерството за одбрана, а делумно ќе ги обезбеди Државниот колеџ “Индијан ривер“ од Форт Пирс-Флорида, Соединети Американски Држави.

4. Министерството за одбрана како носител на вежбата ќе ги изврши подготовките и организацијата на вежбата.

5. По завршувањето на вежбата Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2622/1  
8 мај 2007 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

## 786.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.05.2007 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОШ НА АВГАНИСТАН

1. Република Македонија доделува хуманитарна помош – спортска опрема на училиште во Авганистан, која се состои од тренерки горен и долен дел, маица спортска со куси ракави, шорцеви и патики спортски според Прегледот на средства и количини за доделување на хуманитарна помош на Авганистан, кој е приложен кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се обезбедуваат од страна на Министерството за одбрана – Армијата на Република Македонија.

3. Преземањето на средствата од точка 1 на оваа одлука го организира Министерството за одбрана – Армијата на Република Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2601/1  
8 мај 2007 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

### ПРЕГЛЕД НА СРЕДСТВА И КОЛИЧИНИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОШ НА АВГАНИСТАН

Реден Бр.	назив на средство	количина
1.	Тренерки горен и долен дел	11 парчиња
2.	Маица спортска со куси ракави	11 парчиња
3.	шорцеви	11 парчиња
4.	Патики спортски	11 парчиња

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

### 787.

Врз основа на член 20, став 4 од Законот за безбедност на производите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/2006), министерот за економија донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА ПУШТАЊЕ НА ПАЗАР НА ЖИЧАНИ ПОСТРОЈКИ НАМЕНЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ЛИЦА

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат суштествените барања што треба да ги исполнуваат жичаните постројки наменети за превоз на лица, постапките за оценка на сообразноста при нивното пуштање на пазар, како и условите кои треба да ги исполнуваат правните лица што учествуваат во постапките за оценка на сообразноста.

##### Член 2

Жичани постројки наменети за превоз на лица се постројки составени од одреден број компоненти, проектирани, произведени, монтирани и ставени во употреба за превоз на лица (во натамошниот текст: жичани постројки).

Жичаните постројки од став 1 на овој член, изградени на одредена локација се користат за превоз на лица со помош на превозни средства или со влечни уреди, при што закачувањето и/или влечењето се врши со жичани јажиња (во натамошниот текст: јажиња), поставени во правецот на линијата на движење на постројката.

##### Член 3

Жичаните постројки од член 2 на овој правилник вклучуваат:

а) жичани железници и други постројки со превозни средства (вагони), влечени преку тркала, или со помош на други уреди за закачување, каде што влечењето се постигнува со едно или со повеќе јажиња;

б) едножичани кабински воздушни постројки - жичарници и воздушни постројки за седење - седишници, каде што кабините или седиштата за лица се движат со едно или со повеќе транспортни јажиња, при што во таа категорија спаѓаат и гондолните жичарници, каде што гондолите за лица се движат со помош на едно влечно јаже и тркала врз едно носечко јаже;

в) влечни лифтови за транспорт на лица со превозни средства (кабини), влечени по шини, каде што влечењето се постигнува со едно или со повеќе јажиња.

#### Член 4

Одредбите на овој правилник се применуваат за:  
- жичаните постројки кои се изградени или се ставени во употреба по неговото влегување во сила,  
- подсистемите и сигурносните уреди кои се пуштаат на пазарот по неговото влегување во сила.

Одредбите на овој правилник се применуваат на жичаните постројки за да се обезбеди и гарантира нивната сообразност со суштествените барања утврдени со одредбите на Глава II од овој правилник.

Во случај важните карактеристики, на подсистемите или на сигурносните уреди од постојните жичани постројки подлегнат на промени за кои е потребно ново одобрение за ставање во употреба, таквите промени во целина треба да ги задоволуваат суштествените барања утврдени со одредбите на Глава II од овој правилник.

#### Член 5

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

- жичана постројка е целиот систем, изграден на одредена локација, кој се состои од инфраструктурата и подсистемите наведени во член 6 од овој правилник, каде што инфраструктура специјално проектирана за секоја постројка и изградена на локацијата, ја означува положбата, техничките податоци, конструктивните елементи и опремата во станиците и по патеката на движење на постројката, кои се потребни за изградба и работа на постројката, вклучувајќи ги и фундаментите,

- сигурносен уред е секој основен уред, група на уреди, конструктивен дел или целосна конструкција на опрема и секој уред вграден во жичаната постројка заради осигурување на нејзиното безбедно функционирање и определено според анализата за безбедност, а чиешто нефункционирање би ја загрозило безбедноста или здравјето на лицата, корисниците, персоналот кој што работи со нив или други лица,

- главен нарачател е кое било физичко или правно лице кое нарачало да се изгради жичана постројка,

- национална спецификација е заедничка техничка спецификација, техничко одобрение или национален стандард подготвен врз основа на европскиот хармонизиран стандард (во натамошниот текст: национален стандард),

- функционалност се сите технички одредби и мерки кои имаат влијание врз проектирањето и реализацијата и се потребни за сигурно и безбедно функционирање на жичаната постројка,

- одржливост се сите технички одредби и мерки кои имаат влијание врз проектирањето и реализацијата и се потребни за одржување, со цел да се осигури безбедно функционирање на жичаната постројка.

#### Член 6

При користењето и одржувањето, жичаните постројки се поделени на инфраструктура и на следните подсистеми:

1. Јажиња и нивните врски,
2. Механизам за движење и сопирачки,
3. Механичка опрема,
  - опрема за намотување на јажето,
  - механичка опрема во станиците,
  - носечка конструкција по патеката на движење на постројката,
4. Превозни средства,
  - кабини, седишта и влечни уреди,
  - механизми за закачување,
  - погонски механизми,
  - спојки (врски) со јажето,
5. Електротехнички уреди,

- уреди за мониторинг, контрола и сигурност,
- опрема за комуникација и информирање,
- опрема за заштита од гром,
- 6. Опрема за спасување,
  - неподвижна опрема за спасување,
  - мобилна опрема за спасување.

#### Член 7

Одредбите од овој правилник не се применуваат за:  
- лифтови наведени во техничкиот пропис за пуштање на пазар на лифтови и сигурносни уреди за лифтови,

- кабловски трамваи со традиционална изведба,
- жичани постројки користени за земјоделски цели,
- теренска или мобилна опрема за употреба на саеми и/или забавни паркови кои се проектирани за забавни цели, а не како жичани постројки за транспорт на лица,
- рударски постројки, како и теренски постројки користени за индустриски цели,
- вагони влечени со кабли,
- запчена железница,
- жичани постројки кои се движат (влечат) со ланци.

#### Член 8

Жичаните постројки и нивната инфраструктура, подсистеми и сигурносни уреди на постројката треба да ги исполнуваат суштествените барања пропишани во Глава II од овој правилник кои се однесуваат на нив.

Кога националниот стандард ги опфаќа суштествените безбедносни барања пропишани во Глава II од овој правилник ќе се смета дека жичаните постројки и нивната инфраструктура, подсистеми и сигурносни уреди на постројката конструирани во согласност со тој стандард ги исполнуваат соодветните суштествени барања.

#### Член 9

На барање на главниот нарачател или на неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија, сите планирани жичани постројки треба да бидат предмет на анализа за безбедност, како што е дефинирано во одредбите од член 47 на овој правилник, која ги опфаќа сите безбедносни аспекти на постројката и на нејзиното одржување во контекст на проектирањето, реализацијата и ставањето во употреба и која дава можност да се определат ризиците кои можат да се појават за време на нејзиното работење, а врз основа на претходно искуство.

Анализата за безбедност од став 1 на овој член треба да биде предмет на извештајот за безбедност, кој треба да ги препорача мерките кои се предвидени за да се реагира на сите видови ризици и да вклучува список на сигурносни уреди и подсистеми на жичаната постројка кои треба да бидат опфатени со одредбите на членовите 42 и 43 од овој правилник или со одредбите на членовите 44 и 45 од овој правилник.

## II. СУШТЕСТВЕНИ БАРАЊА ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЖИЧАНИТЕ ПОСТРОЈКИ

### 1. Домен

#### Член 10

Одредбите од оваа глава на Правилникот ги одредуваат суштествените барања, вклучувајќи ги одржливоста и функционалноста кои треба да се применуваат во проектирањето, изградбата и ставањето во употреба на жичаните постројки наведени во член 5 алинеја 1 од овој правилник.

### 2. Општи барања

#### 2. 1. Безбедност на лица

#### Член 11

Безбедноста на корисниците, на вработените и на другите лица е фундаментално барање за проектирањето, изградбата и работата на жичаните постројки.

## 2. 2. Принципи на безбедност

### Член 12

Сите жичани постројки треба да се проектираат, работат и сервисираат во согласност со следните принципи кои се применуваат по дадениот редослед:

- отстранување или, ако тоа не е можно, намалување на ризиците преку ограничувања во проектирањето и конструктивните карактеристики,
- дефинирање и имплементирање на сите потребни мерки за заштита од ризици кои не можат да бидат елиминирани со проектирањето и изградбата,
- дефинирање и поставување предупредувања, за да се избегнат ризици кои не можат да бидат потполно елиминирани со начините кои се предвидени во одредбите и мерките наведени во алинеите 1 и 2 на овој член.

## 2. 3. Важност на надворешните фактори

### Член 13

Жичаните постројки треба да бидат проектирани и изведени така што ќе овозможат да работат безбедно, земајќи го во предвид видот на постројката, природните и физичките карактеристики на теренот на кој се поставени, неговата околина, атмосферските и метеоролошките фактори, како и можните пречки лоцирани во околината, на земја или во воздух.

## 2. 4. Димензионирање

### Член 14

Жичаната постројка, подсистемите и сите сигурносни уреди треба да бидат така димензионирани, проектирани и изведени за да можат да ги издржат, со доволен степен на безбедност, сите напрегања добиени под сите предвидливи околности, вклучително и во состојба вон употреба и посебно земајќи ги предвид надворешните влијанија, динамичките влијанија и феноменот на заморот, во согласност со позитивната инженерска пракса и со внимателниот избор на материјалите.

## 2.5. Монтажа

### Член 15

Жичаната постројка, подсистемите и сите сигурносни уреди треба да бидат проектирани и изведени на начин кој ќе обезбеди нивно безбедно монтирање и поставување на локацијата.

Сигурносните уреди треба да бидат така проектирани за да се оневозможат грешки, или преку конструирањето или преку користењето на соодветните ознаки на самите уреди.

## 2.6. Исправност на жичаната постројка

### Член 16

Сигурносните уреди треба да бидат така проектирани и изведени за да бидат употребливи на начин кој ќе обезбеди во сите случаи нивна оперативна исправност и/или ќе биде обезбедена сигурноста на жичаната постројка, како што е дефинирано во анализата за безбедност согласно одредбите од член 47 на овој правилник, така што нивната евентуална нефункционалност би била сведена на минимум.

Жичаната постројка треба да биде проектирана и изведена на начин кој ќе овозможи сигурност и при одредена грешка и нефункционалност на поедини сигурносни уреди со можност за превземање на соодветни и навремени мерки.

Мерките за заштита утврдени во ставовите 1 и 2 на овој член треба да се применуваат во периодот помеѓу две предвидени инспекции на одреден сигурносен уред. Временскиот период за предвидената инспекција на сигурносните уреди треба да биде јасно назначен во прирачникот со упатства.

Сигурносните уреди, кои ќе се користат во жичаните постројки како резервни делови треба да ги задоволуваат суштествените барања утврдени со одредбите на овој правилник и условите, поврзани со заедничкото дејство со другите делови на постројките.

За да се осигура дека последиците од пожар во жичаната постројка нема да ја загрози безбедноста на луѓето кои се транспортираат, како и на вработените ќе треба да бидат превземени соодветни мерки.

За да се заштитат жичаните постројки и луѓето од последиците на гром ќе треба да бидат превземени специјални мерки.

## 2.7. Сигурносни уреди

### Член 17

Секој дефект во жичаната постројка кој би можел да резултира со загрозување на нејзината безбедност ќе треба, каде што е применливо, да биде навремено откриен, пријавен и обработен од страна на соодветен сигурносен уред, при што истото се однесува и за секое надворешно влијание, кое би можело да ја загрози безбедноста на постројката.

Во било кој момент треба да е можно жичаната постројка да се запре рачно.

По запирањето на жичаната постројка од сигурносниот уред, не треба да е можно таа да се рестартира се додека не бидат превземени соодветни дејствија.

## 2.8. Одржливост

### Член 18

Жичаната постројка треба да биде проектирана и изведена така да е овозможено спроведување на рутинските или посебните операции за одржување и на операциите и постапките за поправка без ризици.

## 2.9. Штетно дејствие

### Член 19

Жичаната постројка треба да биде проектирана и изведена на начин кој ќе осигура било кое внатрешно или надворешно штетно дејствие од штетните гасови, бучавата или вибрациите да биде во пропишаните граници.

## 3. Инфраструктурни барања

### 3.1. Распоред, брзина, растојание помеѓу превозните средства

### Член 20

Жичаната постројка треба да биде проектирана да работи сигурно, земајќи ги во предвид: карактеристиките на теренот и неговото опкружување, атмосферските и метеоролошките услови, можните пречки лоцирани во близина, било на земја или во воздухот, на таков начин за да не предизвикува штетно дејствие или да не преставува опасност под било кои услови на експлоатација, или сервисирање или во случај на операции за спасување на луѓето.

Доволно странично и вертикално растојание треба да се одржува помеѓу превозните средства, влечната опрема, кабините, јажињата, итн. и можните пречки лоцирани во близина било на земја или во воздух, треба да се исто така на доволно растојание од жичаната постројка, при тоа земајќи ги во предвид вертикалните, надолжните и страничните движења на јажињата и превозните средства или влечните уреди, под најнеповолни предвидливи работни услови.

Во дефинирањето на максималното растојание помеѓу превозните средства и земјата треба да се земе во предвид природата на жичаната постројка, видот на превозните средства и постапките за спасување. Во случај на отворени превозни средства, треба да се земе

во предвид и ризикот од паѓање, како и психолошкиот аспект поврзан со растојанието помеѓу превозните средства и земјата.

Максималната брзина на превозните средства или влечните уреди, минималното растојание помеѓу нив, нивното забрзување и перформансите на кочниците, треба да бидат така избрани за да можат да обезбедат сигурност за луѓето и сигурна работа на жичаната постројка.

### 3.2. Станици и конструкции по должината на жичаната постројка

#### Член 21

Станиците и конструкциите по должината на жичаната постројка треба да бидат проектирани, инсталирани и опремени, така да обезбедуваат нивна стабилност. Станиците и конструкциите по должината на жичаната постројка треба да овозможат безбедно движење на јажињата, превозните средства и влечните уреди, како и тоа да одржувањето биде сигурно и безбедно, под сите работни услови.

Местото за влез и излез кај жичаната постројка треба да биде така проектирано да гарантира сигурност за собраќајот на превозните средства, опремата за влечење и луѓето. Движењето на превозните средства и опремата за влечење во станиците треба да биде без никаков ризик за луѓето, земајќи ги во предвид нивно можно активно учество при движењето на истите.

## 4. Барања за јажињата, погонските и кочни уреди, механичката и електричната инсталација

### 4.1. Јажиња и нивни придружни делови

#### Член 22

За јажињата и нивните придружни делови треба да бидат превземени сите мерки согласно со најновите технолошки достигнувања за да се:

- избегне кинење на јажињата или нивните придружни делови,
- осигура оптоварувањата да бидат во нивните минимални и максимални граници,
- осигура дека јажињата се безбедно монтирани, при што ќе спречено излегувањето од патеката на движење,
- овозможи да бидат редовно контролирани.

За јажињата од став 1 на овој член, бидејќи не е возможно целосно да се исклучат сите ризици што постојат за нивно излегување од патеката на движење, треба да бидат превземени мерки за да се осигура дека во тој случај тие ќе бидат вратени во патеката на движење, а жичаната постројка автоматски да се исклучи, без ризик за луѓето.

### 4.2. Механички инсталации

#### 4.2.1. Погони

#### Член 23

Погонскиот механизам на жичаната постројка треба да биде со соодветна изведба и карактеристики, прилагодени на различни работни состојби.

#### 4.2.2. Резервен погон

#### Член 24

Жичаната постројка треба да има и резервен погон, кој е независен од главниот погонски механизам. Резервниот погон не е потребен, ако анализата за безбедност покаже дека луѓето можат лесно, брзо и безбедно да ги напуштат превозните средства, а посебно влечните уреди и кога не постои тој погон.

### 4.2.3. Кочење

#### Член 25

Во итен случај, треба да постои можност да се исклучи жичаната постројка и/или превозните средства во било кој момент под најнеповолни услови и во случај на дозволени оптоварувања во текот на работењето. Големината на патот и брзината на запирање треба да бидат во адекватни граници, дефинирани на начин кој ќе осигура сигурност на луѓето и задоволувачко однесување со превозните средства, јажињата и другите делови, како што наложува сигурноста на жичаната постројка.

Во сите жичани постројки треба да постојат два или повеќе системи за кочење, секој способен да ја доведе постројката до застанување, координирани на начин да автоматски го заменат активниот систем, кога неговата ефикасност станува несоодветна, при што последната сопирачка на системот за влечење на јажето, треба да дејствува директно врз котурот.

Жичаната постројка треба да биде снабдена со спојки и механизам за блокирање, кои ќе штитат од предвременно рестартирање.

### 4.3. Управувачки контролни механизми

#### Член 26

Управувачките контролни механизми треба да бидат така проектирани и изведени за да ја гарантираат сигурноста и безбедноста на жичаната постројка, за да ги издржи нормалните корисни оптоварувања и надворешните влијанија, како што се: влажноста, екстремните температури или електромагнетните пречки, но и да не предизвикуваат опасни ситуации, дури и во случај на грешка во работењето.

### 4.4. Уреди за комуникација

#### Член 27

Персоналот кој управува со жичаната постројка треба да располага со соодветни уреди за да се овозможи меѓусебна комуникација за цело време, како и можност за информирање на корисниците во вонредна ситуација.

## 5. Превозни средства и влечни уреди

#### Член 28

Превозните средства и/или влечните уреди треба да бидат така проектирани и прилагодени, при вообичаените работни услови ниедно лице да не може да испадне или да се изложи на било каков друг ризик.

#### Член 29

Прицврстувањето на превозните средства и на влечните уреди треба да биде димензионирано и така изведено при најнеповолни работни услови:

- да не ги оштети јажињата, или
- да нема пролизгување, освен каде пролизгувањето има значајно влијание врз сигурноста на превозните средства, влечните уреди или жичаната постројка.

#### Член 30

Вратите од превозните средства (вагони, кабини) треба да бидат проектирани и изведени на начин да се овозможи нивно непречено затварање и заклучување. Подот и сидовите на превозното средство треба да бидат така проектирани и изведени за да го издржат притисокот и товарот предизвикан од корисниците, под било кои услови.

#### Член 31

Ако од сигурносни причини, во превозното средство треба да има оператор, тогаш превозното средство треба да биде опремено со потребната опрема за да може операторот да ги извршува своите работни задачи.

**Член 32**

Превозните средства и/или влечните уреди и посебно нивните механизми за закачување треба да бидат така проектирани и опремени да гарантираат безбедност за вработените кои ги сервисираат, во согласност со соодветните правила и упатства.

**Член 33**

Во случај кога превозните средства се опремени со разделиви приклучоци треба да бидат превземени сите мерки за запирање на инсталацијата, без ризик за корисниците, како во моментот на тргнување така и во моментот на пристигнување кога опремата е неправилно поврзана со јажето и превозното средство, а со цел да се заштити превозното средство од паѓање.

**Член 34**

Жичаните железници и двојичните гондолни жичарници, доколку тоа го дозволува нивната конструкција, треба да бидат опремени со автоматски уреди за кочење по целата должина на трасата, кога постои можност од кинење на носечкото јаже.

**Член 35**

Кога сите ризици од излетување на превозното средство не можат да бидат целосно исклучени со други мерки, тогаш превозното средство треба да биде опремено со уреди против неговото излетување кои овозможуваат да превозното средство се запре, без ризик за луѓето.

**6. Опрема за корисниците****Член 36**

Пристапот до местата за качување и симнување на корисниците треба да биде организиран на начин кој ќе обезбеди сигурност за луѓето, а посебно на местата каде постои поголем ризик од паѓање, имајќи го во предвид движењето и запирањето на жичаната постројка.

На децата и на луѓето со проблеми во движењето треба да им се овозможи безбедно да ги користат жичаните постројки, доколку постројката е проектирана за пренос на такви лица.

**7. Функционалност****7.1. Безбедност****Член 37**

Сите технички одредби и мерки ќе треба да бидат превземени за да се осигура дека жичаната постројка се користи за планираните цели согласно техничката спецификација и утврдените работни услови и дека упатствата за безбедно работење и одржување можат да бидат исполнети.

Прирачникот со упатствата и забелешките од став 1 на овој член треба да бидат напишани на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

**Член 38**

Луѓето одговорни за управување со жичаната постројка треба да бидат снабдени со соодветни материјални средства и да бидат квалификувани за извршување на соодветните задачи.

**7.2. Безбедност во случај на запирање на жичаната постројка****Член 39**

Сите пропишани технички правила и мерки треба да бидат прифатени така што да се гарантира сигурноста на корисниците во определено време, соодветно на видот на жичаната постројка и нејзиното опкружување во случај кога постројката е запрена и не може брзо да се рестартира.

**7.3. Други специјални одредби за безбедност****7.3.1. Штандови за вработените и работни места****Член 40**

Подвижните делови кои се вообичаено достапни во станиците треба да бидат проектирани, изведени и инсталирани на начин кој ќе спречи било каков ризик, или таму каде постои ризик треба да бидат опремени со уреди за заштита, за да се спречи секаков контакт со деловите од жичаната постројка, кои можат да предизвикаат несреќи.

Уредите за заштита од став 1 на овој член треба да бидат такви, да не можат лесно да се отстранат или да им се наруши нивната функционалност.

**7.3.2. Заштита од паѓање****Член 41**

Работните места и работните области, вклучувајќи ги и тие кои се користат само повремено и пристапите до нив треба да бидат проектирани и изведени на таков начин, да ги заштитат од паѓање луѓето кои треба да работат или да се движат по нив. Доколку конструкцијата не е соодветна, треба дополнително да се изработат фиксни позиции за поставување на лична заштитна опрема за спречување од паѓање.

**III. ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТА****1. Сигурносни уреди****Член 42**

Сите потребни мерки ќе треба да бидат превземени за да се осигура дека сигурносните уреди се:

- пуштаат на пазарот само ако тие дозволуваат изградба на жичани постројки кои ги исполнуваат суштествените барања утврдени во член 8 став 1 од овој правилник,

- ставаат во употреба само ако тие се дозволени за изградба на жичани постројки кои нема да го загрозат здравјето или безбедноста на луѓето, или во одредени случаи и сигурноста на имотот, кога тие се правилно монтирани и одржувани и се користат за својата предвидена намена.

На барањата што се потребни за обезбедување на луѓето, особено за заштита на работниците кога користат жичани постројки, одредбите од овој правилник нема да се применуваат, освен ако тоа не значи менување на одредбите на овој правилник кои се однесуваат на постројките.

**Член 43**

Сигурносните уреди што носат СЕ-ознака и се придружени со ЕС-изјава за сообразност, се смета дека се во согласност со сите релевантни одредби од овој правилник.

Сигурносните уреди, пред да се пуштаат на пазарот, производителот на сигурносниот уред или неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија, треба:

а) да го подложи сигурносниот уред на постапка за оценка на сообразноста во согласност со одредбите од Глава V на овој правилник и

б) да стави ознака за сообразност на сигурносниот уред и да изготви изјава за сообразност во согласност со одредбите од член 52 на овој правилник.

Постапката за оценка на сообразноста на сигурносниот уред, на барање на производителот на сигурносниот уред или неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија, треба да биде извршена од страна на правно лице за оценка на сообразноста определено од нив за таа намена.

Кога сигурносните уреди подлежат на други технички прописи кои се однесуваат на посебни барања и кои предвидуваат ставање на ознака за сообразност, тогаш ознаката за сообразност треба да покажува дека сигурносниот уред ги исполнува и одредбите на тие технички прописи.

Кога ниту производителот на сигурносниот уред, ниту неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија не ги исполнуваат обврските од ставовите од 1 до 4 на овој член, тогаш тие обврски се пренесуваат на секој што го пушта сигурносниот уред на пазарот и на секој што произведува сигурносен уред за сопствена употреба.

## 2. Подсистеми

### Член 44

Сите потребни мерки ќе треба да бидат превземени за да се осигура дека подсистемите се пуштаат на пазарот само ако тие дозволуваат изградба на жичани постројки кои ги исполнуваат суштествените барања утврдени во член 8 став 1 од овој правилник.

### Член 45

Подсистемите што се придружени со ЕС-изјава за сообразност и со техничка документација предвидена во став 3 на овој член, се смета дека се во согласност со релевантните суштествени барања утврдени во член 8 став 1 од овој правилник.

Постапката за испитување на подсистемите, на барање на производителот или на неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија, или во нивно отсуство на секое физичко или правно лице кое ги пушта на пазарот треба да биде извршена од страна на правно лице за оценка на сообразноста определено од нив за таа намена. Производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија, или секое физичко или правно лице кое ги пушта на пазарот треба да изготви изјава за сообразност врз основа на постапката за испитување на подсистемите во согласност со одредбите од Глава VI на овој правилник.

Правното лице за оценка на сообразноста од став 2 на овој член треба да изготви сертификат за испитување во согласност со одредбите од Глава VI на овој правилник и техничка документација која се приложува кон сертификатот. Техничката документација треба да ги вклучува сите потребни документи за карактеристиките на подсистемите, и каде е соодветно, и сите документи кои ја потврдуваат сообразноста на сигурносните уреди, како и да ги содржи сите релевантни детали за условите и за ограничувањата на употребата и упатствата за сервисирање.

## 3. Жичани постројки

### Член 46

Сите потребни мерки и постапки ќе треба да бидат превземени за да се осигура дека сигурносните уреди и подсистемите се инсталирани и ставени во употреба само ако тие дозволуваат изградба на жичани постројки кои нема да го загорат здравјето или безбедноста на луѓето, или во одредени случаи и сигурноста на имотот, кога тие се правилно инсталирани и одржувани и се користат за својата предвидена намена.

Сите потребни мерки и постапки ќе треба да бидат превземени за да се осигура дека жичаните постројки се изградени и ставени во употреба само ако тие се проектирани и изградени на начин кој гарантира исполнување на суштествените барања утврдени во член 8 став 1 од овој правилник.

Анализата за безбедност, изјавата за сообразност и придружната техничка документација која се однесува на сигурносните уреди и подсистемите треба да бидат поднесени од страна на главниот нарачател или него-

виот овластен претставник до надлежниот државен орган за одобрување на жичаната постројка, како и да чуваат една копија на местото на постројката.

Анализата за безбедност, извештајот за безбедност и техничката документација од став 3 на овој член треба да ја обезбедува и да ја вклучува целата документација во однос на карактеристиките на жичаната постројка и каде е соодветно, и сите документи кои ја потврдуваат сообразноста на сигурносните уреди и подсистеми, како и да ги содржи потребните услови, вклучувајќи ги и ограничувањата на функциите и сите детали за сервисната супервизија, поправките и одржувањето на постројката.

Жичаната постројката може да продолжи да функционира само ако ги исполнува условите утврдени во извештајот за безбедност.

## 4. Анализа за безбедност

### Член 47

Анализата за безбедност, која е потребна за секоја жичана постројка треба да го има во предвид секој можен режим на работа.

Анализата за безбедност треба да го следи признаениот или усвоен метод и да ја земе во предвид најсовремената техника и технологија и сложеноста на жичаната постројка.

Со анализата за безбедност треба да се осигури дека при проектирањето и монтажата на жичаната постројка се земени во предвид локалните услови и најнеповолните ситуации, со цел да се обезбедат потребните безбедносни барања.

Со анализата за безбедност треба да се опфатат и сигурносните уреди и нивните ефекти врз жичаната постројка, како и поврзаните подсистеми со цел:

- да можат благовремено да реагираат на откриената грешка или неисправност, така што ќе останат во состојба која гарантира сигурност, во режим на помало оптоварување или во состојба на сигурност при испаѓање,
- да бидат ставени во мирување и контролирани, или
- да бидат такви, да веројатноста од нивните грешки може да се процени и тие да се соодветни на еден стандард, кој ќе се постигне со таквите сигурносни уреди кои ги задоволуваат критериумите, утврдени во алинеите 1 и 2 на овој став.

Анализата за безбедност треба да се користи за да се направи список на ризици и опасни ситуации во согласност со член 9 став 1 од овој правилник и за да се одреди листата на сигурносни уреди кои се наведени во член 9 став 2 од овој правилник. Резултатот од анализата за безбедност треба да биде сумиран во извештајот за безбедност.

## 5. Правни лица за вршење на оценка на сообразност

### Член 48

Правното лице кое се овластува да ги врши постапките за оценка на сообразност на сигурносни уреди и/или подсистеми (во натамошниот текст: овластено тело) треба да ги исполнува условите за вршење на оценка на сообразност, наведени во Глава IV од овој правилник.

### Член 49

Овластеното тело, што ги исполнува условите за вршење на оценка на сообразност, наведени во Глава IV од овој правилник, може да се овласти за една или за повеќе од следните постапки за оценка на сообразност на сигурносни уреди:

- испитување на тип (Модул "B"), во согласност со одредбите од глава V, подглава 3 на овој правилник,
- обезбедување на квалитет во производството (модул "D"), во согласност со одредбите од глава V, подглава 4 на овој правилник,

- верификација на производ (модул "F"), во согласност со одредбите од глава V, подглава 5 на овој правилник,

- верификација на единица (модул "G"), во согласност со одредбите од глава V, подглава 6 на овој правилник,

- целосно обезбедување квалитет (модул "H"), во согласност со одредбите од глава V, подглава 7 на овој правилник.

Овластеното тело од став 1 на овој член може да се овласти да врши и оцена на сообразноста на подсистеми.

Овластеното тело кое ги врши постапките за оцена на сообразност на сигурносни уреди и/или подсистеми треба да има еднозначен идентификациски број на телото.

#### Член 50

Овластеното тело кое ги врши постапките за оцена на сообразност на сигурносни уреди и/или подсистеми, треба постојано да ги исполнува условите наведени во Глава IV од овој правилник и да е способно да ги извршува и специфичните задачи од националните стандарди.

#### Член 51

Постапката за назначување (нотифицирање) на овластеното тело во Европската комисија, се изведува согласно прописите за безбедност на производите.

### 6. Изјава за сообразност за сигурносни уреди

#### Член 52

Со изјавата за сообразност за сигурносните уреди се потврдува дека сигурносните уреди се во согласност со суштествените барања утврдени во глава II на овој правилник кои се однесуваат на нив.

Изјавата за сообразност за сигурносните уреди и неговата придружна документација треба да бидат напишани на македонски јазик и неговото кирилско писмо и заверени со датум и потпис.

Изјавата за сообразност за сигурносните уреди треба да ги содржи следните елементи:

- повикување на одредбите на овој правилник,
- име, презиме и адреса или назив и седиште на производителот или на неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија. Овластениот претставник со седиште во Република Македонија треба да приложи име, презиме и адреса или назив и седиште на производителот кого тој го застапува,
- опис на уредите (марка, тип итн.),
- детали од користената постапка за изјавата за сообразност (член 43 од овој правилник)
- сите релевантни прописи кои треба уредот да ги исполнува и особено, условите на експлоатација,
- назив и седиште на овластеното тело кое учествувало во постапката за сообразност, како и датумот на сертификатот за испитување со детали, каде што е соодветно, за неговото времетраење и условите за валидноста,
- каде што е соодветно, упатување на применетите национални стандарди,
- идентификација на лицето кое е овластено да потпишува во име на производителот или во име на неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија.

### 7. Изјава за сообразност за подсистеми

#### Член 53

Со изјавата за сообразност за подсистеми се потврдува дека подсистемите ги исполнуваат суштествените барања утврдени во Глава II на овој правилник кои се однесуваат на нив.

Изјавата за сообразност за подсистеми треба да биде изготвена од страна на производителот, или од неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија, или во случај кога ниту производителот,

ниту неговиот овластен претставник немаат седиште во Република Македонија, тогаш, од физичкото или правното лице што ги пушта подсистемите на пазарот.

Изјавата за сообразност за подсистеми и нејзината придружна документација треба да бидат заверени со датум и потпис.

Изјавата за сообразност за подсистеми и нејзината придружна документација треба да бидат напишани на македонски јазик и неговото кирилско писмо и да ги содржат следните елементи:

- повикување на одредбите на овој правилник,
- име, презиме и адреса на лицето кое побарало испитување,
- опис на подсистемите,
- назив и седиште на овластеното тело кое го извршило испитувањето, наведено во член 46 од овој правилник,
- сите релевантни прописи со кои подсистемите треба да бидат сообразни, а особено, било какви ограничувања при нивното работење или при условите за експлоатација,
- резултатот од испитување, согласно одредбите од Глава VI на овој правилник (сертификат за сообразност),

- податоци за лицето кое е овластено за потпишување на правно обврзувачка изјава во име на производителот, или во име на неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија, или во случај кога ниту производителот, ниту неговиот овластен претставник немаат седиште во Република Македонија, тогаш, во име на физичкото или правното лице што ги пушта подсистемите на пазарот.

### IV. УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОВЛАСТЕНИТЕ ТЕЛА ШТО УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТА

#### Член 54

Овластеното тело, неговите одговорни лица и неговиот стручен персонал одговорен за извршување на активностите за верификација не можат да бидат проектантот, производителот, снабдувачот, или инсталерот на сигурносните уреди или на подсистемите, кои се проверуваат од тие тела, ниту пак овластениот претставник на која било од страните или пак физичкото или правното лице што ги пушта сигурносните уреди или подсистемите на пазарот.

Овластеното тело, неговите одговорни лица и неговиот стручен персонал не треба да бидат вклучени директно или како овластени претставници во проектирањето, производството, конструирањето, маркетингот, сервисирањето или во работењето со сигурносните уреди или подсистемите, освен кога се работи за размена на технички информации помеѓу производителот и тоа тело.

#### Член 55

Овластеното тело и неговиот стручен персонал за инспекција треба да ги извршуваат верификациите со највисок степен на професионален интегритет и техничка компетентност и треба да бидат ослободени од сите притисоци и влијанија, особено финансиски, кои би можеле да влијаат врз нивната оцена или врз резултатите од инспекцијата, особено од лица или од групи на лица кои имаат интерес за резултатите од верификациите.

#### Член 56

Овластеното тело треба да го има на располагање потребниот стручен персонал за да може правилно да ги врши административните и техничките задачи поврзани со активностите за верификација.



Овластеното тело треба да има постојано вработени, најмалку три стручни лица кои се вклучени во процесот на оцена на сообразноста, и тоа:

- еден дипломиран инженер по машинство или електротехника, со најмалку пет години континуирано искуство на работи поврзани со оцена на сообразноста на сигурносните уреди или подсистемите,
- еден дипломиран инженер по машинство или електротехника, со најмалку три години континуирано искуство на работи поврзани со испитување на сигурносните уреди или подсистемите,
- еден работник со најмалку средно образование од машинска или електротехничка насока, со најмалку три години континуирано искуство на работи поврзани со испитување на сигурносните уреди или подсистемите.

#### Член 57

Стручниот персоналот одговорен за инспекција треба да има:

- квалитетна техничка и професионална обука,
- задоволително познавање на барањата за испитувањата што ги извршуваат и соодветно искуство со такви испитувања,
- способност потребна за изготвување на сертификати, записници и извештаи со кои се докажува дека испитувањата биле извршени.

#### Член 58

Овластеното тело треба да поседува потребна опрема за да може правилно да ги врши техничките задачи опфатени со националните стандарди.

Овластеното тело треба да поседува или да има пристап и до опрема потребна за извршување на посебни верификации.

#### Член 59

Овластеното тело треба да ја гарантира непристрасноста на неговиот стручен персонал за вршење на инспекција и нивните плати не треба да зависат од бројот на извршени испитувања или од резултатите на тие испитувања.

Овластеното тело треба да има соодветно осигурување од професионална одговорност.

Овластеното тело, неговите одговорни лица и неговиот стручен персонал треба да ја почитуваат професионалната доверливост што се однесува до сите информации добиени при извршувањето на задачите (освен пред надлежните државни органи) според овој правилник или според било која одредба од националното законодавство поврзана со извршувањето на постапките за оцена на сообразност на сигурносните уреди или подсистемите.

### V. СИГУРНОСНИ УРЕДИ: ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ

#### 1. Домен

##### Член 60

Одредбите од оваа глава на Правилникот се однесуваат на сигурносните уреди со цел да се провери нивната согласност со суштествените барања утврдени во глава II на овој правилник и на оценката за сообразност од страна на едно или повеќе овластени тела на одреден сигурносен уред со пропишаните технички спецификации.

#### 2. Постапки

##### Член 61

Постапките за оценување кои се спроведуваат од страна на овластените тела за проектирањето и производството се базирани врз основа на модулите дефинирани и претставени во следната табела:

Проектирање	Производство
1. Испитување на тип (Модул "B")	1. (а) Обезбедување на квалитет во производството (модул "D") 1. (б) Верификација на производ (модул "F")
2. Целосно обезбедување квалитет (модул "H")	2. Целосно обезбедување квалитет (модул "H")
3. Верификација на единица (модул "G")	3. Верификација на единица (модул "G")

Модулите треба да се применуваат земајќи ги во предвид дополнителните специфични услови предвидени во секој модул

Решенијата во табелата од став 1 на овој член се сметаат за соодветни и можат да се користат по избор од страна на производителот.

### 3. Испитување на тип (Модул " B ")

#### Член 62

Испитување на тип (Модул "B"), во смисла на овој правилник, е дел од постапката со која овластеното тело утврдува и потврдува дека репрезентативниот примерок од производството е во согласност со одредбите на овој правилник што се однесуваат на примерокот.

#### Член 63

Барањето за испитување на тип треба да биде поднесено од страна на производителот или од неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија до овластено тело по негов избор.

Барањето од став 1 на овој член треба да содржи:

- име, презиме и адреса или назив и седиште на производителот, а ако барањето го поднесува неговиот овластениот претставник со седиште во Република Македонија, тогаш неговото име, презиме и адреса или назив и седиште,
- писмена изјава дека истото барање не е поднесено до ниедно друго овластено тело,
- техничка документација наведена во член 64 од овој правилник.

Барателот треба да обезбеди на располагање на овластеното тело репрезентативен примерок од производството кое се разгледува, (во натамошниот текст: „тип“), при што овластеното тело може да побара и други примероци ако е тоа потребно за тест-програмата.

#### Член 64

Техничката документација треба да обезбеди оцена на сообразноста на сигурносниот уред со барањата утврдени со одредбите на овој правилник што се однесуваат на тој уред.

Доколку е потребно за да се оцени сообразноста, техничката документација од став 1 на овој член треба да го опфати проектирањето, производството и работата на сигурносниот уред и да го содржи следното:

- општ опис на типот,
- принципиелни цртежи и шеми од проектот и производството на уредите, монтираните елементи, електрични кола, итн.,
- описи и објаснувања што се потребни за разбирање на цртежите и шемите, како и работата на сигурносниот уред,
- список на национални спецификации кои целосно или делумно се применети, како и опис на решенијата што се усвоени за исполнување на суштествените барања утврдени со одредбите на овој правилник, таму каде што националните спецификации не се примениле,
- резултати од проектните пресметки, извршени испитувања, итн.,
- извештаи од испитувања,
- прикажување на подрачјето на употреба на сигурносниот уред.



**Член 65**

Овластеното тело при испитување на тип треба:

1. да ја испита техничката документација, да потврди дека типот бил произведен во согласност со истата и да изврши идентификација на компонентите што се проектирани во согласност со релевантните одредби на националните спецификации, како и на тие што се проектирани без примена на одредбите од тие спецификации;

2. да изврши или да има извршено соодветни испитувања и потребни тестови за да се утврди дали решенијата усвоени од производителот се во согласност со суштествените барања утврдени со одредбите на овој правилник, таму каде што националните спецификации не се примениле;

3. да изврши или да има извршено соодветни испитувања и потребни тестови за утврдување дали таму каде што производителот избрал да примени релевантни национални спецификации истите биле применети;

4. да се согласи со барателот за локацијата каде што ќе се извршат испитувањата и потребните тестови.

**Член 66**

Кога типот ги задоволува одредбите што се однесуваат на него од овој правилник, тогаш овластеното тело треба на барателот да му издаде сертификат за испитување на тип.

Сертификатот од став 1 на овој член, треба да го содржи името, презимето и адресата или називот и седиштето на производителот, заклучоците од испитувањето, условите и временскиот период за важење на сертификатот и потребните податоци за идентификација на одобрениот тип.

Кон сертификатот од став 1 на овој член треба да се приложат релевантните делови од техничката документација и копија од тоа треба да чува овластеното тело.

Ако овластеното тело одбие да издаде сертификат за испитување на тип, тогаш тоа треба на производителот да му даде детално објаснување за одбивањето.

Во случај на одбивање за издавање на сертификат за испитување на тип, производителот може да приговори до овластеното тело.

**Член 67**

Барателот треба да го извести овластеното тело што ја поседува техничката документација во врска со сертификатот за испитување на тип, за сите модификации на одобрениот сигурносен уред, а кои можат да бидат предмет на дополнително одобрување таму каде што тие влијаат врз сообразноста со суштествените барања или со предвидените услови за примена на тој уред.

Дополнителното одобрение од став 1 на овој член треба да биде дадено во форма на дополнување на оригиналниот сертификат за испитување на тип.

**Член 68**

Секое овластено тело треба да ги информира и другите овластени тела за релевантни информации во врска со:

- издадени сертификати за испитување на тип и
- повлечени сертификати за испитување на тип.

**Член 69**

Овластените тела можат да добијат копии од сертификатите за испитување на тип и/или нивните дополнувања, како и да им бидат достапни и приложите кон сертификатите.

**Член 70**

Производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија треба да ја чува техничката документација, копии од сертификатите за испитување на тип заедно со нивните дополнувања уште 30 години откако е произведен последниот сигурносен уред.

Во случај кога ниту производителот, ниту неговиот овластен претставник немаат седиште во Република Македонија, тогаш техничката документација ја чува на располагање, физичкото или правното лице што го пушта сигурносниот уред на пазарот.

**4. Обезбедување на квалитет во производството (Модул " D ")****Член 71**

Обезбедување на квалитет во производството (модул "D"), во смисла на овој правилник, е постапка со која производителот, кој ги исполнува обврските утврдени во член 72 од овој правилник, гарантира и изјавува дека сигурносните уреди се во сообразност со типот опишан во сертификатот за испитување на тип и дека ги задоволуваат барањата што се однесуваат на тие уреди утврдени со одредбите на овој правилник.

Производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија треба да стави ознака за сообразност на секој сигурносен уред и да изготви писмена изјава за сообразност.

Ознаката за сообразност од став 2 на овој член треба да биде придружена со идентификационен знак на овластеното тело кое го врши мониторингот согласно членовите од 77 до 80 од овој правилник.

**Член 72**

Производителот треба да применува одобрен систем за квалитет на производство, завршна инспекција и тестирање на сигурносниот уред согласно членовите од 73 до 76 од овој правилник и да подлежи на мониторинг согласно членовите од 77 до 80 од овој правилник.

**4. 1. Систем за квалитет****Член 73**

Производителот треба да поднесе барање за оценка на својот систем за квалитет до овластено тело по негов избор за соодветните сигурносни уреди.

Барањето од став 1 на овој член треба да ги содржи:

- сите релевантни информации за соодветната категорија на сигурносни уреди,
- документацијата во врска со системот за квалитет,
- ако е применливо, техничката документација за одобрениот тип и копија од сертификатот за испитување на тип.

**Член 74**

Системот за квалитет треба да обезбеди сообразност на сигурносните уреди со типот од сертификатот за испитување на тип и со барањата што се однесуваат на тие уреди утврдени со одредбите на овој правилник.

Сите елементи, барања и акти усвоени од страна на производителот, треба да бидат документирани на систематски и правилен начин во форма на писмени политики, постапки и упатства. Документацијата на системот за квалитет треба да овозможи конзистентна интерпретација на програмите за квалитет, плановите, упатствата за работа и евиденцијата.

Документацијата на системот за квалитет од став 2 на овој член треба да содржи, особено, соодветен опис на:

- целите за квалитет и организационата структура, одговорностите и овластувањата на раководните органи во однос на квалитетот на сигурносните уреди,
- производството, контролата на квалитетот и техниките, процесите и систематските мерки за обезбедување квалитет што се применуваат,
- испитувањата и тестовите што ќе се вршат пред, за време, и по производството, како и зачестеноста со која ќе се вршат,
- евиденцијата за квалитет, како што се извештаите од инспекцијата и податоците од тестовите, податоците за калибрацијата, извештаите во врска со квалификациите на персоналот, итн.,

- средствата за мониторинг на постигнувањето на бараниот квалитет и ефективното функционирање на системот за квалитет.

#### Член 75

Овластеното тело треба да изврши оценка на системот за квалитет за да утврди дали тој ги задоволува барањата утврдени во член 74 од овој правилник.

Елементите од системот за квалитет кои се во согласност со релевантните национални стандарди се смета дека се во согласност и со соодветните барања утврдени во член 74 од овој правилник.

Тимот од оценувачи треба да има најмалку еден член со искуство во оценка на технологија на сигурносни уреди. Постапката за евалуација треба да вклучува посета заради инспекција на објектите на производителот.

Производителот треба да биде известен за резултатите. Известувањето треба да содржи заклучоци од испитувањето и образложена одлука за оцената.

#### Член 76

Производителот треба да преземе активности за исполнување на обврските кои произлегуваат од одобриениот систем за квалитет и да го одржува системот за квалитет на правилен и ефикасен начин и на задоволително и ефикасно ниво.

Производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија треба да го извести овластеното тело кое го одобрило системот за квалитет, за секое планирано модернизирање на системот за квалитет.

Овластеното тело треба да изврши оценка на предложените промени и да одлучи дали променетиот систем за квалитет и понатаму ги задоволува барањата утврдени во член 74 од овој правилник или дали е потребна повторна оценка.

Производителот треба да биде известен за одлуката. Известувањето треба да содржи заклучоци од испитувањето и образложена одлука за оцената.

### 4. 2. Надзор за кој е одговорно овластеното тело

#### Член 77

Целта на надзорот е да осигури дека производителот исправно ги извршува обврските што произлегуваат од одобриениот систем за квалитет.

#### Член 78

Производителот треба да му дозволи на овластеното тело пристап за да изврши инспекција до локациите за производство, за инспекција, за тестирање и за складирање, како и да му ги обезбеди сите потребни информации, а особено:

- документацијата за системот за квалитет,
- евиденцијата за квалитет, како што се извештаите за инспекцијата и податоците од тестирањата, податоците за калибрацијата, извештаите за квалификациите на конкретниот персонал, итн.

#### Член 79

Овластеното тело треба да врши периодични оценувања за да се осигура дека производителот го одржува и го применува системот за квалитет и треба да му достави извештај од оценувањето на производителот.

#### Член 80

Овластеното тело може да изврши неочекувани посети кај производителот.

За време на неочекуваните посети, а доколку е потребно, овластеното тело може да врши или да има извршено тестови за потврдување дека системот за квалитет функционира правилно.

Овластеното тело на производителот треба да му достави извештај за извршената посета, а доколку е извршено тестирање и извештај од тестот.

### 4. 3. Чување на документација и доставување на информации

#### Член 81

Производителот треба уште 30 години откако е произведен последниот сигурносен уред, да ги чува на располагање за надлежните државни органи:

- документацијата наведена во член 73 став 2 алинеја 2 од овој правилник;
- модернизаациите наведени во член 76 став 2 од овој правилник;
- одлуките и извештаите од овластено тело што се наведени во членовите 76, 79 и 80 од овој правилник.

#### Член 82

Секое овластено тело треба да ги информира и другите овластени тела за релевантните информации во врска со:

- издадени одобренија за систем за квалитет и
- повлечени одобренија за систем за квалитет.

### 5. Верификација на производ (Модул "F")

#### Член 83

Верификација на производ (модул "F"), во смисла на овој правилник, е постапка со која производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија, проверува и потврдува дека сигурносните уреди кои подлежат на постапката утврдена во член 85 од овој правилник се во сообразност со типот кој е опишан во сертификатот за испитување на тип и ги задоволуваат барањата што се однесуваат на тие уреди утврдени со одредбите на овој правилник.

#### Член 84

Производителот треба да ги преземе сите мерки што се потребни за да обезбеди произведениот сигурносен уред да биде во сообразност со типот опишан во сертификатот за испитување на тип и со барањата што се однесуваат на тој уред утврдени со одредбите на овој правилник.

Производителот треба да стави ознака за сообразност на секој сигурносен уред и да изготви писмена изјава за сообразност.

#### Член 85

Овластеното тело треба да изврши соодветни испитувања и тестови со цел да се провери сообразноста на сигурносните уреди со барањата утврдени со одредбите на овој правилник, преку испитување и тестирање на секој уред во согласност со одредбите на членовите од 86 до 88 од овој правилник, или преку статистичко испитување и тестирање на уредите, во согласност со одредбите на членовите од 89 до 93 од овој правилник, по избор на производителот.

Производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија, треба да чува копија од изјавата за сообразност уште 30 години откако е произведен последниот сигурносен уред.

### 5.1. Верификација со испитување и тестирање на секој сигурносен уред

#### Член 86

Сите сигурносни уреди треба да бидат посебно испитани и при тоа треба да им бидат извршени соодветни тестови, како што е утврдено во релевантните национални спецификации или на еквивалентни тестови, со цел да се потврди дека тие уреди се во сообразност со типот кој е опишан во сертификатот за испитување на тип и со барањата што се однесуваат на тие уреди утврдени со одредбите на овој правилник.

**Член 87**

Овластеното тело треба да го стави својот идентификациски знак или да го има ставено на секој одобрен сигурносен уред и да изготви писмен сертификат за сообразност во врска со извршените тестови.

**Член 88**

Производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија треба да осигура сертификатите за сообразност издадени од страна на овластеното тело да се достапни доколку се побараат.

**5.2. Статистичка верификација****Член 89**

Производителот треба да ги презентира неговите сигурносни уреди во форма на хомогени групи и треба да ги превземе сите потребни мерки за да производниот процес осигура хомогеност на секоја произведена група.

**Член 90**

Сите сигурносни уреди треба да бидат достапни за верификација во форма на хомогени групи, при што од секоја група треба да се извади случаен примерок.

Секој примерок на сигурносен уред треба да биде посебно испитан и да му бидат извршени соодветни тестови како што е утврдено во националните спецификации или еквивалентни тестови, со цел да се потврди неговата сообразност со барањата што се однесуваат на тој уред утврдени со одредбите на овој правилник и да се одреди дали групата е прифатена или одбиена.

**Член 91**

Статистичката постапка треба да ги користи следниве елементи:

- статистички метод,
- план за избраниот примерок со неговите функционални особености.

**Член 92**

Во случај групите да се прифатени, овластеното тело треба да го стави својот идентификациски број или да го има ставено на секој сигурносен уред и да изготви писмен сертификат за сообразност во врска со извршените тестови.

Сите сигурносни уреди од групата можат да бидат пуштени на пазарот, освен примероците на уреди кај кои е утврдена несообразност.

Ако групата е одбиена, од страна на овластеното тело или од надлежните државни органи треба да бидат превземени соодветни мерки, таа група да не биде пуштена на пазарот. Во случај на често одбивање на групите, овластеното тело може да ја суспендира статистичката верификација.

Врз основа на одобрување од овластеното тело, производителот може во текот на производствениот процес да го постави идентификацискиот број на телото.

**Член 93**

Производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија треба да осигура сертификатите за сообразност издадени од страна на овластеното тело да се достапни доколку се побараат.

**6. Верификација на единица (Модул "G")****Член 94**

Верификација на единица (модул "G"), во смисла на овој правилник, е постапка со која производителот гарантира и изјавува дека сигурносниот уред за кој бил издаден сертификат согласно член 95 од овој правилник ги задоволува барањата што се однесуваат на тој уред утврдени со одредбите на овој правилник.

Производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија треба да стави ознака за сообразност на сигурносниот уред и да изготви писмена изјава за сообразност.

**Член 95**

Овластеното тело треба да го испита сигурносниот уред и при тоа треба да им бидат извршени соодветни тестови, како што е утврдено во релевантните национални спецификации или еквивалентни тестови, со цел да се потврди неговата сообразност со барањата што се однесуваат на тој уред утврдени со одредбите на овој правилник.

Овластеното тело треба да го стави својот идентификациски број или да го има ставено на одобриениот сигурносен уред и да изготви писмен сертификат за сообразност во врска со извршените тестови.

**Член 96**

Техничката документација треба да овозможи спроведување на оценувањето на сообразноста на сигурносниот уред со барањата што се однесуваат на тие уреди утврдени со одредбите на овој правилник, како и разбирање на проектот, производството и работата на сигурносниот уред.

Техничката документација од став 1 на овој член треба да содржи:

- општ опис на типот,
- принципиелни цртежи и шеми од проектот и производството на уредите, монтираните елементи, електрични кола, итн.,
- описи и објаснувања што се потребни за разбирање на цртежите и шемите, како и работата на сигурносниот уред,
- список на релевантни национални спецификации кои целосно или делумно се применети, како и опис на решенијата што се усвоени за исполнување на суштествените барања утврдени со одредбите на овој правилник, таму каде што националните спецификации не се примениле,
- резултати од проектните пресметки, извршени испитувања, итн.,
- извештаи од испитувања,
- подрачје на употреба на сигурносниот уред.

**7. Целосно обезбедување квалитет (Модул "H")****Член 97**

Целосно обезбедување квалитет (модул "H"), во смисла на овој правилник, е постапката со која производителот, кој ги исполнува обврските утврдени во член 98 од овој правилник, гарантира и изјавува дека сигурносниот уред ги задоволува релевантните барања што се однесуваат на тие уреди утврдени со одредбите на овој правилник.

Производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија треба да стави ознака за сообразност на сигурносниот уред и да изготви писмена изјава за сообразност.

Ознаката за сообразност од став 2 на овој член треба да биде придружена со идентификациски знак на овластеното тело кое го врши надзорот согласно членовите од 103 до 106 од овој правилник.

**Член 98**

Производителот треба да применува одобрен систем за квалитет за проектирање, производство, завршна инспекција и тестирање на сигурносниот уред согласно членовите од 99 до 102 од овој правилник и да подлежи на надзор согласно членовите од 103 до 106 од овој правилник.

**7.1. Систем за квалитет****Член 99**

Производителот треба да поднесе барање за оценка на својот систем за квалитет до овластено тело.

- Барањето од став 1 на овој член треба да ги содржи:
- сите релевантни информации во врска со одредената категорија на сигурносен уред,
  - документацијата во врска со системот за квалитет.

**Член 100**

Системот за квалитет треба да обезбеди сообразност на сигурносните уреди со релевантните барања што се однесуваат на тие уреди утврдени со одредбите на овој правилник.

Сите елементи, барања и акти усвоени од страна на производителот, треба да бидат документирани на систематски и правилен начин во форма на писмени политики, постапки и упатства. Документацијата на системот за квалитет треба да обезбеди заедничко разбирање на политиките и постапките за квалитет, како што се програмите, плановите, упатствата за работа и евиденциите за квалитетот.

Документацијата на системот за квалитет од став 2 на овој член треба да содржи, особено, соодветен опис на:

- целите за квалитет и организационата структура, одговорностите и овластувањата на раководните органи во однос на квалитетот на проектот и квалитетот на сигурносниот уред,

- техничките спецификации за дизајнот, вклучувајќи ги и националните спецификации што ќе се применуваат, а каде што националните спецификации не се применети во целост, средствата што ќе се употребат за да се осигура дека ќе се исполнат суштествените барања што се однесуваат на сигурносниот уред утврдени со одредбите на овој правилник,

- техниките за контрола на проектот и за верификација на проектот, процесите и систематските мерки што ќе се применуваат при проектирањето на сигурносните уреди, особено во однос на категоријата во која спаѓаат тие уреди,

- соодветните техники на производството, контролата на квалитет и за обезбедување квалитет, процесите и систематските мерки што ќе се применуваат,

- испитувањата и тестовите што ќе се вршат пред, за време на и по производството, како и зачестеноста со која ќе се вршат,

- евиденцијата за квалитет, како што се извештаите од инспекцијата и податоците од тестовите, податоците за калибрацијата, извештаите во врска со квалификациите на персоналот, итн.,

- средствата за следење на постигнувањето на барањата дизајн на сигурносниот уред и квалитет и ефикасноста на системот за обезбедување квалитет.

**Член 101**

Овластеното тело треба да изврши оценка на системот за квалитет за да утврди дали тој ги задоволува барањата утврдени во член 100 од овој правилник.

Елементите од системот за квалитет кои се во согласност со релевантните национални стандарди се смета дека се во согласност и со соодветните барања утврдени во член 100 од овој правилник.

Тимот од оценувачи треба да има најмалку еден член со искуство во оценка на технологијата на соодветниот сигурносен уред. Постапката за евалуација треба да вклучува посета заради оценување на објектите на производителот.

Производителот треба да биде известен за резултатите. Известувањето треба да содржи заклучоци од испитувањето и образложена одлука за оцената.

**Член 102**

Производителот треба да преземе активности за исполнување на обврските кои произлегуваат од одобрениот систем за квалитет и да го одржува системот на правилен и ефикасен начин.

Производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија треба да го известат овластеното тело кое го одобрило системот за квалитет, за секое планирано модернизирање на системот за квалитет.

Овластеното тело треба да изврши оценка на предложените промени и да одлучи дали променетиот систем за квалитет и понатаму ги задоволува барањата утврдени во член 100 од овој правилник или дали е потребна повторна оценка.

Производителот треба да биде известен за одлуката. Известувањето треба да содржи заклучоци од испитувањето и образложена одлука за оцената.

**7. 2. Надзор за кој е одговорно овластеното тело****Член 103**

Целта на надзорот е да осигури дека производителот исправно ги извршува обврските што произлегуваат од одобрениот систем за квалитет.

**Член 104**

Производителот треба да му дозволи на овластеното тело пристап за да изврши инспекција до локациите за проектирање, за производство, за инспекција, за тестирање и за складирање, како и да му ги обезбеди сите потребни информации, а особено:

- документацијата за системот за квалитет,
- евиденцијата за квалитет предвидени во делот за проектирање од системот за квалитет, како што се: резултатите од анализи, пресметки, тестови, итн.,

- евиденцијата за квалитет предвидени во делот за производство од системот за квалитет, како што се: извештаи од инспекции и податоци од тестови, податоци за калибрации, извештаи во врска со квалификациите на персоналот кој е вклучен, итн..

**Член 105**

Овластеното тело треба да врши периодични оценувања за да се осигура дека производителот го одржува и го применува системот за квалитет и треба да му достави извештај од оценувањето на производителот.

**Член 106**

Овластеното тело може да изврши неочекувани посети кај производителот.

За време на неочекуваните посети, а доколку е потребно, овластеното тело може да врши или да има извршено тестови за потврдување дека системот за квалитет функционира правилно.

Овластеното тело на производителот треба да му достави извештај за извршената посета, а доколку е извршено тестирање и извештај од тестот.

**7. 3. Чување на документација и доставување на информации****Член 107**

Производителот треба уште 30 години откако е произведен последниот сигурносен уред, да ги чува на располагање за надлежните државни органи:

- документација наведена во член 99 став 2 алинеја 2 од овој правилник,

- модернизациите наведени во член 102 став 2 од овој правилник;

- одлуките и извештаите од овластено тело што се наведени во членовите 102, 105 и 106 од овој правилник.

**Член 108**

Секое овластено тело треба да ги информира и другите овластени тела за релевантните информации во врска со:

- издадени одобренија за систем за квалитет и
- повлечени одобренија за систем за квалитет.

#### 7. 4. Дополнителни барања: испитување на проект

##### Член 109

Производителот треба да поднесе барање за испитување на проектот до едно овластеното тело.

##### Член 110

Барањето треба да овозможи разбирање на проектот, производството и работата на сигурносниот уред и да овозможи оценка на сообразноста со барањата утврдени со одредбите на овој правилник.

Барањето од став 1 на овој член треба да вклучи:

- спецификации за техничкиот дизајн, вклучувајќи ги националните спецификации кои биле применети,
- потребна придружна доказна евиденција за нивната соодветност, особено таму каде што националните спецификации, не биле целосно применети и која треба да ги вклучи резултатите од тестовите што се извршени од соодветна лабораторија на производителот или во негово име.

##### Член 111

Овластеното тело треба да го испита барањето и таму каде што проектот ги исполнува одредбите од овој правилник кои се однесуваат на него, издава сертификат за испитување на проект на барателот. Сертификатот треба да содржи заклучоци од испитувањето, условите за неговата важност, потребните податоци за идентификација на одобриениот проект и, ако е важно, опис на функционирањето на сигурносниот уред.

##### Член 112

Барателот треба да го извести овластеното тело што го издало сертификатот за испитување на проект, за сите модификации на одобриениот проект. Модификациите на одобриениот проект треба да добијат дополнително одобрение од овластеното тело што го издало сертификатот за испитување на проект, таму каде што истите може да влијаат врз сообразноста со суштествените барања утврдени со одредбите на овој правилник или со предвидените услови на употреба на сигурносниот уред. Дополнителното одобрение треба да биде во форма на дополнување на оригиналниот сертификат за испитување на проект.

##### Член 113

Секое овластено тело треба да ги извести другите овластени тела за релевантните информации во врска со:

- издадените сертификати за испитување на проект и неговите дополнувања,
- повлечените одобриенија за проект и нејзините дополнувања,
- одбиените сертификати за испитување на проект и неговите дополнувања.

### VI. ПОДСИСТЕМИ: ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ

#### 1. Испитување на подсистеми

##### Член 114

Испитување на подсистеми, во смисла на овој правилник, е постапка во која врз основа на барање од страна на производителот, или на неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија, или во случај кога ниту производителот, ниту неговиот овластен претставник немаат седиште во Република Македонија, тогаш, од страна на физичкото или правното лице што ги пушта подсистемите на пазарот, овластеното тело проверува и потврдува дека подсистемот е:

- во сообразност со одредбите на овој правилник,
- во сообразност со техничката документација и
- е комплетиран.

##### Член 115

Испитувањето на подсистеми се врши во секоја од следниве фази:

- проектирање,
- конструирање и прием со проба на подсистеми по неговото комплетирање.

##### Член 116

Техничката документација која е во прилог на сертификатот за испитување треба да го опфаќа следново:

- конструктивни планови и пресметки, електрични и хидраулични дијаграми, дијаграми на струјното коло, опис на компјутерските и автоматските системи, упатствата за експлоатација и сервисирање, итн.,
- список на сигурносни уреди, наведени во член 9 став 2 од овој правилник, кои се користат во подсистемите,
- копии од изјавата за сообразност за сигурносните уреди, согласно одредбите од член 52 на овој правилник, заедно со соодветните конструкторски планови, како и копија од извештаите за било какви други испитувања и проби кои биле извршени.

##### Член 117

Документацијата и кореспонденцијата, поврзани со постапките за испитување, треба да бидат напишани на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

## 2. Надзор

##### Член 118

Целта на надзорот е да осигури дека обврските што произлегуваат од техничката документација се исполнуваат во текот на конструирањето на подсистемите.

##### Член 119

Овластеното тело кое врши испитување треба да има постојан пристап до производните места, местата за складирање, и каде што е потребно, до местата за претходна изработка, за испитување и до сите места за кои смета дека има потреба да ги посети, со цел успешно да ја заврши својата задача.

Производителот, или неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија, или во случај кога ниту производителот, ниту неговиот овластен претставник немаат седиште во Република Македонија, тогаш физичкото или правното лице што ги пушта подсистемите на пазарот треба да обезбеди, или да договори обезбедување на целата потребна документација, особено на плановите и техничката документација кои се однесуваат на подсистемите.

##### Член 120

Овластеното тело треба да врши периодични оценувања за да се осигури дека се почитуваат одредбите на овој правилник. За секоја извршена посета, од страна на овластеното тело се доставува извештај до надлежниот државен орган. Овластеното тело може да побара да изврши инспекција во различни фази од работењето.

##### Член 121

Овластеното тело може да изврши неочекувани посети на местата каде што се врши производство. За време на неочекуваните посети овластеното тело може да врши целосни или делумни оценувања. Овластеното тело треба да изготви извештај за посетата, а доколку е потребно, истиот се доставува и до надлежниот државен орган.

##### Член 122

Секое овластеното тело треба периодично да ги објавува релевантните информации кои се однесуваат на сите:

- добиени барања за испитување,
- издадени сертификати за испитување,
- одбиени сертификати за испитување.

## VII. СЕ-ОЗНАЧУВАЊЕ ЗА СООБРАЗНОСТ

### Член 123

СЕ-ознаката треба да ги содржи иницијалите "СЕ". СЕ ознаката за сообразност се состои од кратенката СЕ која ја има формата дадена во Прилогот 1 кој е составен дел на овој правилник.

Ако СЕ ознаката е намалена или зголемена, тогаш треба да бидат запазени пропорциите дадени во Прилогот 1 од овој правилник.

СЕ ознаката кај различните сигурносни уреди, во основа, треба да ја има истата вертикална димензија која не може да биде помала од пет милиметри и истите минимални мерки може да отстапуваат само за сигурносни уреди со мали димензии.

СЕ ознаката треба да биде придружена со двете последни бројки на годината во која таа се става и идентификациски број на нотифицираното тело кое е вклучено во постапките наведени во член 43 став 3 од овој правилник.

### Член 124

СЕ-ознаката се става на секој сигурносен уред јасно и видливо, или кога тоа не е возможно со налепница неразделно прицврстена на сигурносниот уред.

На сигурносните уреди не се ставаат ознаки кои по значење и форма можат да наведат на погрешен заклучок за вистинското претставување на СЕ-ознаката.

На сигурносните уреди може да се стави и секоја друга ознака, под услов, видливоста и читливоста на СЕ - ознаката да не е намалена.

## VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 125

Одредбите од овој правилник, кои се однесуваат на СЕ-ознаките ќе се применуваат по пристапувањето на Република Македонија во Европската унија или по влегувањето во сила на соодветен протокол за оцена на сообразноста со Европската заедница и со назначување (нотифицирање) на овластено тело од Република Македонија во Европската комисија.

### Член 126

До пристапувањето на Република Македонија во Европската унија, производителите можат да пуштаат на пазарот сигурносните уреди и/или подсистемите без поставување на ознака за сообразност или ЦЕ ознака, доколку истите се произведени во Република Македонија и се наменети за жичаните постројки кои ги задоволуваат суштествените барања кои се утврдени со одредбите на овој правилник.

Во случајот од став 1 на овој член, производителот на сигурносните уреди или подсистемите треба од овластено тело за оцена на сообразност во Република Македонија да обезбеди сертификат за сообразност, согласно постапките за оцена на сообразност, утврдени со одредбите на овој правилник, а имајќи ги предвид соодветните национални спецификации.

Сертификатот за сообразност издаден согласно став 2 на овој член, ја заменува ознаката за сообразност, а истот го чува производителот уште 30 години откако е произведен последниот сигурносен уред и/или подсистем. Копија од сертификатот за сообразност, заверена од производителот на сигурносниот уред или подсистемот, треба да ја придружува документацијата на секоја жичана постројка и на секој сигурносен уред и/или подсистем.

### Член 127

До пристапувањето на Република Македонија во Европската унија или до влегувањето во сила на соодветен протокол за оцена на сообразноста со Европската заедница или до влегувањето во сила на соодветен би-

латерален договор за меѓусебно признавање на документи, секој сигурносен уред и/или подсистем кој е увезен и кој се пушта на пазарот на Република Македонија треба да поседува сертификат за сообразност издаден од овластено тело во Република Македонија. Овластеното тело може да издаде сертификат за сообразност само за соодветната постапка за кое е овластено.

Сертификатот за сообразност од став 1 на овој член, се издава врз основа на ЕЦ изјава за сообразност од производителот, сертификатот за ЕЦ испитување на тип, сертификат за одобрен систем за обезбедување на квалитет, резултати од соодветни извршени тестирања и анализа на степенот на усогласеност со суштествените барања утврдени со одредбите на овој правилник.

Сертификатот за сообразност од став 1 на овој член, се издава за секој тип на сигурносен уред и/или подсистем и треба да ја придружува документацијата на секоја жичана постројка и на секој сигурносен уред и/или подсистем.

Доколку се утврди дека сигурносниот уред и/или подсистемот не ги задоволува барањата утврдени со одредбите на овој правилник, не се издава сертификат за сообразност, а овластеното тело за таквата одлука ја информира Комисијата за безбедност на производите согласно закон.

### Член 128

По пристапувањето на Република Македонија во Европската унија или со влегувањето во сила на соодветен протокол за оцена на сообразноста со Европската заедница, во смисла на овој правилник ќе се користат следниве термини:

- "овластен претставник со седиште во Европската Унија или во Република Македонија" наместо, "овластен претставник со седиште во Република Македонија",
- "европска спецификација" наместо, "национална спецификација",
- "ЕС-изјава за сообразност" наместо, "изјава за сообразност",
- "ЕС испитување на тип" наместо, "испитување на тип",
- "ЕС-сертификат за испитување на тип" наместо, "сертификат за испитување на тип"
- "СЕ ознака" наместо, "ознака за сообразност"
- "ЕС сертификат за испитување на проект" наместо, "сертификат за испитување на проект".

Со примена на одредбите од овој правилник кои се однесуваат на СЕ ознаките и со назначување (нотифицирање) на овластено тело од Република Македонија во Европската комисија, во смисла на овој правилник ќе важат следните термини:

- "СЕ ознака" наместо, "ознака за сообразност"
- "нотифицирано тело" наместо, "овластено тело"
- "идентификациски број на нотифицираното тело" наместо, "идентификациски број на овластеното тело". Идентификацискиот број на нотифицираното тело е бројот кој го доделува Европската комисија.

### Член 129

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.25-1773/3  
30 април 2007 година  
Скопје

Министер за економија,  
**Вера Рафајловска, с.р.**